

# **П Р А В И Л Н И К**

**за избор и работа на Надзорниот Одбор на  
Самостојниот синдикат на новинарите и медиумските  
работници ССНМ**

1.

- 1.1. Со овој Правилник, Собранието на ССНМ ги определува условите и критериумите за предлагање, избор и состав на членовите на Надзорниот Одбор како и основните услови за негово работење.
- 1.2. Надзорниот Одбор има овластувања во насока на надзор врз законитоста, материјално – финансиското работење и правилноста на работата на ССНМ.
- 1.3. За својата работа, наоди и заклучоци го известува Собранието на ССНМ и на истото му одговара за својата работа.
- 1.4. Надзорниот Одбор може да поставува предлози и прашања на дневен ред на Извршниот Одбор.
- 1.5. Надзорниот одбор особено:
  - Врши контрола врз материјално-финансиското работење на ССНМ;
  - Врши контрола врз наменското располагање со средствата и приходите на ССНМ;
  - До Собранието на ССНМ поднесува Извештај за своите наоди и одлуки;
  - Ако оцени дека е потребно, согласно со Статутот на ССНМ, може да предложи свикување Вонредна седница на Собранието и/или на ИО на ССНМ.
- 1.6. Се што не е опфатено со овој Правилник ќе биде предмет на саморегулатива на Надзорниот одбор низ негови оперативни Одлуки.

2.

- 2.1. Надзорниот одбор на ССНМ има мандат од 3 години, без право на повторен избор.
- 2.2. Мандатот е неделив за сите членови на Надзорниот одбор. Во случај на предвремен престанок на членството во Надзорниот одбор на некој член, новиот член на Надзорниот одбор, кој ќе го замени, ќе го доврши неговиот мандат.

3.

- 3.1. Надзорниот одбор на ССНМ, согласно Статутот на ССНМ, располага со оригинални, статутарни и законски овластувања.
- 3.2. За своето работење Надзорниот одбор му одговара на Собранието.

4.

Надзорниот одбор на ССНМ се состои од 3 членови, кои од редовите на редовните членови на ССНМ ги избира Собранието на ССНМ на Изборно собрание. Постапката за спроведување на изборот низ гласање е пропишана во Правилникот за работа на Собранието на ССНМ.

4.1. За член на Надзорниот одбор може да се кандидира лице кое ги исполнува следните критериуми:

- најмалку 3 години професионално искуство
- подмирени обврски кон ССНМ.

4.2. Кандидирањето е можно по принцип на:

- самокандидирање со поддршка од 5 редовни членови
- кандидирање по предлог од најмалку 3 редовни членови.

4.3. Кандидирањето по предлог од 3 членови мора да биде писмено прифатено од кандидираното лице со посебна изјава или усмено на записник.

5.

5.1. Најдоцна во рок од 5 дена по изборот, членовите на Надзорниот Одбор се должни да одржат конститутивна седница и од својот состав избираат Претседател на Надзорниот одбор.

6.

6.1. За претставник во Надзорниот одбор може да биде предложено и избрано само лице кое е редовен член на ССНМ.

7.

7.1. Членувањето во Надзорниот одбор е индивидуално определено односно членот е идентификуван по име и презиме и истиот ги доставува во моментот на изборот своите лични податоци: адреса на живеење или престој и матичен број.

7.2. Членувањето во Надзорниот одбор е непреносливо, но во случај на оправдана спреченост на членот му стои на располагање можноста од член 8.3. од овој Правилник.

8.

8.1. Членот на Надзорниот одбор е должен активно да партиципира во работата на Надзорниот одбор и неговото постапување да биде мотивирано со совесност и чесност.

8.2. Членот на Надзорниот одбор е должен редовно да присуствува на седниците на Надзорниот одбор и има право и можност во случај на спреченост да отсутствува најмногу два пати во една мандатна година.

8.3. Во случај на отсуство заради спреченост причинета од оправдани причини (болест и итна и неодложна лична или професионална обврска) должен е да обезбеди соодветна замена со писмено полномошно со стриктна напомена за право на ополномоштениот да одлучува и гласа со ограничен или неограничен мандат.

- 8.4. Доколку полномошното е со ограничен мандат, во истото се наведува за кое прашање како точно може да гласа ополномоштениот.
  - 8.5. Полномошник може да биде само лице од редот на адвокатите или од редот на редовните членови на ССНМ. Сепак, полномошник не може да биде лице кое е член на тело или орган на ССНМ.
- 9.
- 9.1. Доколку членот на Надзорниот одбор отсуствува повеќе од два пати во текот на една мандатна година, без разлика на фактот што во времето на отсуство назначил полномошник, мандатот на членот во Надзорниот Одбор престанува.
  - 9.2. Во таков случај, Претседателот на Надзорниот Одбор ќе им предложи на членовите на ССНМ во рок од 15 дена да достават предлог за друг претставник кој ќе го заземе неговото место.
  - 9.3. Доколку никој од членките на ССНМ не достави свој предлог за нов претставник, во таков случај Претседателот на Надзорниот Одбор ќе му предложи на Собранието претставник од редот на редовните членови да го заземе неговото место
  - 9.4. Доколку членот на Надзорниот Одбор го смени/изгуби статусот на редовен член тогаш во истата постапка како погоре ќе се назначи нов член.
- 10.
- 10.1. Надзорниот Одбор работи на седници кои ги свикува по потреба или на барање на Собранието, и/или најмалку 10 % од членките, и/или Советот на честа, и/или Извршниот одбор или на барање на најмалку 3 советници, а одржува најмалку четири седници во текот на една мандатна година. Седницата ја свикува Претседателот на НО, а поканата се упатува преку Стручната служба на ССНМ. Свикувањето се врши по електронски пат, со доставување на покана со електронска пошта на електронска адреса посочена како наменска адреса од страна на секој член на Надзорниот одбор.
  - 10.2. Надзорниот Одбор задолжително одржува седница најмалку 30 дена пред редовното годишно Собрание заради подготвување на Извештај за работа на Надзорниот одбор и Извештај за правното и финансиското работење на телата на ССНМ и ССНМ во целост.
  - 10.3. Надзорниот одбор своите седници ги одржува во седиштето на ССНМ, а доколку на тоа упатуваат оправдани причини седницата може да се одржи и надвор од седиштето на ССНМ.
- 11.
- 11.1. Работниот кворум на Надзорниот одбор е 2 членови.
  - 11.2. Надзорниот одбор донесува Одлуки со просто мнозинство од присутните членови.
  - 11.3. Гласањето на седница на НО е јавно, а по предлог на просто мнозинство од присутните членови може да биде и тајно.

- 11.4. Изјаснувањето за предлогот за тајно гласање се врши со јавно гласање.
- 11.5. Постапката на спроведување на тајно гласање е идентична како тајното гласање на Собранието на ССНМ.
- 11.6. Доколку за одржување на седница на Надзорниот одбор не може да се обезбеди потребниот кворум, а заради непречено и ефикасно спроведување на активностите на ССНМ, може да се спроведе електронско гласање (гласање преку електронска пошта) од страна на членовите на Надзорниот одбор. Електронско гласање ќе се применува селективно и по исклучок. Претседателот на Надзорниот одбор во зависност од природата и итноста на прашањата од Дневниот ред, за секој случај поединечно одлучува дали ќе се спроведе електронско гласање, или повторно ќе ја свика истата седница на Надзорниот одбор. Претседателот на Надзорниот одбор, може да одлучи електронско гласање да се спроведе за сите или само за поединечни точки од Дневниот ред. Оние точки од Дневниот ред за кои нема да се спроведе електронско гласање, ќе бидат ставени на Дневниот ред за наредната седница.
- 11.7. Претседателот на Надзорниот одбор, преку Извршната Канцеларија на ССНМ, преку електронска пошта го спроведува гласањето како што е пропишано во Правилникот за спроведување електронско гласање.
- 11.8. Гласањето преку електронска пошта ќе има иста правна сила и обврзувачко дејство, како и гласањето извршено на седница на Надзорниот одбор.
12.
  - 12.1. Надзорниот одбор донесува Одлуки, Заклучоци и Препораки кои ги објавува на начин пропишан со посебна Одлука донесена од страна на Надзорниот Одбор, а усвоена од страна на Извршниот Одбор на ССНМ.
13.
  - 13.1. Надзорниот одбор може полноважно да работи, доколку бројот на неговите членови не падне под пет, во кој случај се смета дека дошло до негово распуштање.
14.
  - 14.1. Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување.